

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Економија на микрофинансирање		
2.	Код	МЕК 206		
3.	Студиска програма	Менаџерска економија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје. УКИМ		
5.	Степен(прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2017/2018	7.	Број на ЕКТС
				5
8.	Наставник	проф. д-р Климентина Попоска проф. д-р Неда Петроска Ангеловска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)		
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b></p> <p>Предметната програма ќе овозможи стекнување на знаења и компетенции за микрофинансирањето и улогата на микрокредитите во банкарството; компетенции за критичка дискусија и преиспитување на улогата на микрокредитирањето во банкарството. Совладување на знаења за управувањето, субвенционирањето и одржливоста на микрофинансиските институции и отвора дебата за економската или социјалната компонента на микрофинансирањето со креирање на соодветни алатки за нивно мерење. Целта е исто така, студентите да се стекната со знаење за практичните аспекти на микрофинансирањето со бројни примери и студии на случај.</p> <p><b>Оспособен за (компетенции):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компетенции за препознавање на неопходната потреба од појавата и развојот на микрофинансирањето и неговата улога во помош на малите бизниси и сиромашните слоеви од населението</li> <li>• Стекнување на компетенции за отворена критичка дискусија за преиспитување на улогата на микрокредитирањето во банкарството.</li> <li>• Стекнување на компетенции за управување со микрофинансирање, субвенционирање и одржливост на микрофинансиските институции</li> <li>• Студентите да стекнат компетенции за примена на современи алатки за мерење на економските и социјалните перформанси на микрофинансирањето</li> <li>• Создавање на компетенции за отворена критичка дискусија за насоката на идно движење на микрофинансирањето, кон профит и комерцијализација и/или исполнување на социјалната мисија.</li> <li>• Стекнување на компетенции и вештини за практична анализа на студии на случај во микрофинансирање</li> </ul>			

<b>11.</b>	<b>Содржина на предметната програма:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Појава на микрофинансирањето</li><li>• Микрофинансирање и микрокредити во банкарството</li><li>• Управувањето со микрофинансирањето</li><li>• Комерцијализација на микрофинансирањето</li><li>• Субвенционирање и одржливост на микрофинансиските институции</li><li>• Економските и социјалните перформанси кај микрофинансиските институции</li><li>• Практични примери и студии на случај во микрофинансирање</li></ul>
------------	---